



**Поигрувањето со работењето на собраниските комисии во кои претседавачите Албанци ноншалантно го кршат статутот на работа зборувајќи на албански јазик, претставува грубо кршење на Уставот на Република Македонија. Тоа во претходниот собраниски состав го правеше Илијаз Халими од ДПА, како тогашен опозиционер, а сега со истите манири пристапува Азис Положани, како претседавач со една од парламентарните комисии. Само сменети улоги, а потезите се исти. Големо изненадување беше одлуката на Собранието на Град Скопје да ја прифати идејата за изградба на споменик на за нив "Скендербег" во главниот град. По толкаво скокање на политичките елити дека тој чин на Општина Чаир и на нејзиниот градоначалник Меџити е недозволив и дека создава јаз меѓу етникумите, ова дојде како гром од ведро небо.**



Пишува: Мишко ТАЛЕСКИ

**М**акедонија сè уште живее со обврските од Рамковниот договор. Тој сè уште не е дозавршен, до исполнет, па од ден на ден се добива впечаток дека документот преточен во новиот Устав на Република Македонија постојано се менува, ревидира, доусовршува. И доколку тој процес е навистина еволутивен, секој обичен граѓанин на оваа земја од сè срце би го поддржал, но кога ќе се види смислата на ултимативното поставување нови и нови барања од страна на најголемото малцинство во државата, тогаш ќе се увиди дека сè тоа - прво, нема врска со охридската спогодба и второ, се коси со принципите на рамноправност и со граѓанската концепција. Повикувањето на одредбите од Уставот, кои се однесуваат на употребата на малцинските јазици, нелегалното поставување споменици, законите со нови насилства се само дел од новата увертира која незадоволните 15 години му ја сервираат на народот. Работите се развиваат до еден стадиум за кој неспорно ќе се каже дека е изнасилен, изнуден и сосема непотребен. Кога ќе се направи подлабока анализа на состојбите во албанскиот политички корпус ќе се увиди дека таму не постои никаква разлика меѓу елитите кои го водат. Со сменети улоги, и едните на Ахмети, и другите на Џафери, настојуваат само да го доразграбат и доуништат она



кошмар одсвонува во ушите на секој македонски патриот. Верувавме дека тој е завршена приказна за македонската демократија, дека е имплементиран така како што посакуваа насилниците и узурпаторите на правниот систем. Но, апетитите не застануваат тука. Препотентноста и нервозата која Ахмети и неговите ја искажуваат пред јавноста граничи со шовинизам и со омаловажување на останатите. Тоа не е дел од демократијата. Помислата дека власта е вечна

## АЗДИСУВАЊЕ

што е белег на државата и на македонската нација. Се лажат и групациите на Груевски, на Бучковски, на Црвенковски, на Георгиевски... дека од Македонија може да биде нормална држава доколку се продолжи со ваквото проституирање на виталните интереси. Сите верувавме дека се стави точка на проклетниот Рамковен договор, чии зборови како ноќен

кај ДУИ создаде апатија, со елементи кои ќе покажат дека недоволно добро го разбираат плурализмот. Инсистирањето само албанскиот јазик да се третира како службен во државата, но истиот пристап да го немаат турскиот, ромскиот или српскиот јазик, води во лоша насока. Тоа е грубо поигрување со моралните и со етичките вредности на еден систем, со

### ПОБЕДИВМЕ

"Борците на ОНА треба да се третираат рамноправно со бранителите. Ние бевме во војна. Безбедносните сили војуваа за да ги зачуваат Уставот и доминацијата врз Албанците. Ние се боревме за промена на Уставот за да бидеме рамноправни со Македонците. Победивме, а Уставот се смени. Национална и морална обврска ни е да го решиме ова прашање. Во спротивно постојано ќе има пречки.



Во Македонија има политичка криза, инаку немаше да се зборува секојдневно за дијалог", што да се коментира на оваа категорична изјава на Али Ахмети? Се лажеме ако мислиме дека лаже.

чувствата на другите кои, исто така, имаат право на нешто свое. Оваа власт треба да застане на здрави нозе и јасно да ѝ каже како на домашната, така и на меѓународната јавност дека придобивките од новиот Устав изнудени во 2001 година се целосно спроведени и не смеат да подлежат на било каква ревизија и менување. Тоа би создало преседан во внатрешните односи кои, пак, би имале сериозни импликации и за надворешните аспекти на земјата.

## ЗАЕДНИЧКА ИГРА

Поигрувањето со работењето на собраниските комисији во кои претседавачите Албанци неформално го кршат статутот на работа зборувајќи на албански јазик, претставува грубо кршење на Уставот на Република Македонија. Тоа во претходниот собраниски состав го правеше Илијаз Халими од ДПА, како тогашен опозиционер, а сега со истите манири пристапува Азис Положани, како претседавач со една од парламентарните комисији. Само сменети улоги, а тезите се исти. По ништо не се разликуваат во нивните цели. Се настојува од мандат во мандат сè повеќе да се приграби од ткивото на македонската државност, да се разобличи идентитетот



на македонската нација и што е најперверзно, тоа се прави криејќи се зад маската на обесправеност, кршењето на човековите права, кои за нив оваа држава доволно не ги исполнила. И оваа власт наредува. За да го зголеми капиталот на ДПА во однос на ДУИ, прави отстапка со употреба на албанскиот јазик во комисиите во Собранието на РМ. Еве, ДУИ за времето на СДСМ не успеала, но затоа Тачи и Џафери сега ќе ги зголемат процентите кај електоратот зашто успеале да го натераат Груевски да направи таква отстапка. А, што вели Уста-

## ПАРАЛЕЛНИ СВЕТОВИ

**Европската комисија против расизам и нетолеранција во еден свој извештај запишала: "Етничките Македонци и етничките Албанци се турнати во два посебни света, со зголемена нељубезност и недоверба. Секоја заедница има свои места на социјализација, извори на информации, јавни дебати, училишта, организации и политички партии. Постои дури и барање за изградба на посебен пат, така што етничките Албанци и Македонците, кои живеат во соседни градови, до Скопје би доаѓале по посебен пат. Врските и пријателствата сè уште постојат, но тие немаат поддршка да се засилат како од власта, така и од цивилниот сектор".**



во тоа прашање? Во член 7 од Рамковниот договор се вели дека "низ целата територија на Република Македонија и во нејзините меѓународни односи службен јазик е македонскиот јазик и неговото кирилско писмо". Во следниот став од Рамковниот договор се вели дека "било кој друг јазик што го зборуваат најмалку 20 отсто од населението, исто така, е службен јазик, а тоа се однесува и на неговото писмо". Но, сепак појасната употреба на јазиците на малцинските заедници е утврдена низ по-

## ГРУЕВСКИ МУ ПОДАВА РАКА НА АХМЕТИ ПРЕКУ "СКЕНДЕРБЕГ"!!?

Големо изненадување беше одлуката на Собранието на Град Скопје да ја прифати идејата за изградба на споменик на за нив "Скендербег" во метрополата. По толкаво скокање на политичките елити дека тој чин на Општина Чаир и на нејзиниот градоначалник Меџити е недозволив и дека создава јаз меѓу етничките, ова дојде како гром од ведро небо. Тезите дека изградбата на споменикот не е спорна, туку проблем била процедурата и дозволата за градба - не држат. Градското собрание со крвањето раце "ЗА" ѝ се придружи на урбаната мафија, која направи сè што можеше да посака во сферата на градежништвото. Тоа што некој се договорил во Маврово за "Скендербег" не значи дека договореното треба да биде надвор од прописот, надвор од законот. Има ли институции во државата од кои треба да се побара мислење? Зошто тие институции и експерти се занемаруваат? Зошто на целиот случај повторно му се дава политичка димензија? Според изјавата на Ермира Мехмети од ДУИ, споменикот пред стоковната куќа "Илинден" како да претставува само реваншизам за изградбата на крстот на Водно. Кон што води тоа? Кон ништо друго освен поделба, јаз, тензија. Одлуката на власта да ја поддржи изградбата на споменикот на "Скендербег" во Скопје може да се протолкува и како чин на доближување и подавање рака на Никола Груевски кон Али Ахмети. На прв момент изгледа корисно, но на долгорочен план штетно. До кога македонските интереси ќе се распродаваат на сметка на партиските и на етничките? Уште поперверзно беше улогата на опозиционите партии во градското Собрание. ЛДП ја напушта

себни закони, меѓу кои и оној кој го определува работењето на собраниските комисији согласно Деловникот. А, таму децидно стои дека седниците на комисиите се водат на македонски јазик. Ново попуштање надвор од Законот за употреба на јазиците само за да се зацврсти коалицијата меѓу ВМРО-ДПМНЕ и ДПА и да се елиминира значењето на ДУИ, ќе доведе до слабеење на државниот идентитет и јакнење на етничкиот јаз. Албанците ќе се чувствуваат сè посупериорни, а Македонците сè повеќе ќе мислат дека го губат својот државен идентитет.



# Коментар

седницата, а Софија Куновска од СДСМ глуми патриот. Леле мајко! На каков начин се брани македонштината ни наша. За жалење сме! Кога го слушнавме и ставот на професорот Владо Поповски на еден од медиумите сè ни стана јасно. Зборуваше за тоа кој бил и што бил "Скендербег", кому повеќе му припаѓа и сл. Секоја чест за неговите познавања од областа на историјата, но од друга страна во моментот на македонската наука ѝ нанесене непоправлива штета.

За ликот и за делото на "Скендербег" досега многу се анализирано и се пишувало. Станува збор за личност која е присвојувана од повеќето балкански земји, слично како со Крале Марко, цар Самуил и многу други. На пример, српската историографија за генезата на семејството на "Скендербег" го има напишано следново: "Мајката на 'Скендербег', Воислава, водела потекло од словенски род, од Србин кој живеел во Долни Полог, во Македонија". Поради ова, Србите го оквалитуваат како човек кој спаѓа во групата на српското наследство, единствен српски јунак арнаути. Иван Кастриот, татко на Горѓ Кастриот "Скендербег" се оженил со Србинка Воислава која го родила "Скендербег". Со тоа тој ги покажал своите заложби да одржува тесни врски со околните српски кнезови. Слично постапувале и останатите арбанашки кнезови и за време на "Скендербег" и по него. Искендер секогаш кога ги напаѓал Османлиите и настојувал прво да обезбеди сојузници меѓу Арбанасите и меѓу Србите, ги повикувал на сојузно собрание кое го одржувал во местото Љеш на Дрим, на границата на Арбанија. Тоа го правел со цел никој да не му забележи дека е пристрасен. Со таквата политика Искендер обезбедувал помош од некои српски кнезови како, на пример, Стеван Црнојевиќ со своите соработници Горѓе и Иван. Оттука, денешната

**Извештајот за навремено предупредување на УНДП од октомври годинава го содржи следново: на прашањето дали имаат пријатели Албанци, 40 отсто од Македонците се изјасниле потврдно, додека 25,5 отсто имале негативен став. Во однос на истото прашање, исто така, Албанците имаат идентични коефициенти - 28,7 отсто се изјасниле против, додека 28,3 отсто се согласуваат со тоа дека треба да имаат пријатели од македонска националност. Оттука, се гледа дека македонското општествено живеење од етнички аспект е длабоко поделено.**

злоупотреба на неговото име во корист на оваа или на онаа нација може да создаде само непотребни антагонизми меѓу балканските народи. Најдрастичниот пример за тоа беше именувањето на една од единиците на ОВК како "Скендербег". Велат - би се превртел во гробот ако знае како му го сквернават името. Но, најлесно е денес да се заработуваат политички поени врз основа на историјата, на воинствената реторика, на национализмот и идеите за големодржавни творби. Институциите треба да го запрат тој подем, а не да ја прифаќаат играта која на крај неизбежно ќе резултира со делбен концепт на државното ткиво зашто сè води во таква насока. Некој свесно и испланирано ги турка нештата во таа насока.

Аздисаа. Македонија досега не изгради стратегија како да се спротивстави на тие концепти. Веќе никој нема право на Македонија да ѝ наметнува проекти за човекови права зашто тие се затворија во 2001 година. Погубен ќе биде потегот на било која македонска влада за еволутивно надградување на законските решенија од етничката област.

**R. РАФАЈЛОВСКИ**  
КОНСАЛТИНГ

## НОВО ПРЕТПЛАТЕТЕ СЕ



Во рамките на претплатата за 2005 година ќе го добиете засега **Единственото Мултимедијално CD** во Република Македонија од оваа проблематика. Комплетниот **P-Регистар** освен во печатената форма ќе го добиете и во електронска форма. Со инсталацијата на добиеното CD и по завршување на процедурата за неговото инсталирање Вие ќе имате можност секојдневно да го ажурирате P-Регистарот. По пат на наједноставната команда **АЖУРИРАЈ** со посетата на нашата веб-страница дневно ќе ги внесувате измените, **ВЕДНАШ** по нивното објавување. Постојната горлива тема за спорото пристапување на податоците е неке минути до колку сте наши претплатници. Покрај ова ќе добиете уште едно **CD на крајот на 2005 година** со списанието **Репрезент и Даночен практикум** со што трајно ќе ги сочувате списанијата.

**Своа ова во рамките на истата цена од само 14.700 денари.**

### ПОЧИТУВАНИ КОМИТЕНТИ!

Пред Вас е повозата на **РАФАЈЛОВСКИ КОНСАЛТИНГ** за претплата на стручното списание **РЕПРЕЗЕНТ** и **P-Регистар** за 2005 година. Списанието **РЕПРЕЗЕНТ** содржински е многу разновидно, ги разработува сите најактуелни и најгорливи теми од секојдневното работење, почнувајќи од даноците, сметководството, фирмите, финансите, менаџментот, берзата, правото и многу други области. Во **ДАНОЧНИОТ ПРАКТИКУМ**, што го подготвуваме во рамките на списанието **РЕПРЕЗЕНТ**, нашите врвни стручњаци од оваа област ги објаснуваат проблемите со кои се соочувате, за данокот на додатоци, за персоналниот данок, за данокот на добиток и данокот на имот. **Специјалното издание** на **РЕПРЕЗЕНТ** содржи упатства за состинување на годишна сметка. **P-Регистарот** е во пластични корици, со подвижни листови на основното издание во кое се содржани упатства и сите податоци што Ви се потребни во секојдневното работење и кои редовно ќе се ажурираат.

**P-Регистарот** е поделен на **8 дела** и тоа:

- Азбучен регистар на прописи
- Надоместоци
- Прописи
- Уплатни сметки и шифри на плаќање
- Комати, коефициенти
- Курсни листи
- Плати
- Други информации

**P-Регистар** на мултимедијално CD! Списанието **РЕПРЕЗЕНТ** и **ДАНОЧНИОТ ПРАКТИКУМ** на мултимедијално CD!

На нашата веб-страница на интернет ќе добиете сите податоци со одвоен додана вредност.

Корисен е ја нашата интернет-страница!

### ЕДНА ПРЕТПЛАТА ЗА:

- 25 СТИСНИЈА
- 2 МУЛТИМЕДИЈАЛНИ CD-а
- 1 P-РЕГИСТАР
- 2 16 ДОПОЛНУВАЊА

Со помош,  
Вера Рафајловска

12 СТИСНИЈА  
РЕПРЕЗЕНТ

12 Броја  
ДАНОЧЕН  
ПРАКТИКУМ

1 P-Регистар со  
основна вложка

со преку

300

СТРАНИЦИ И

16

ДОПОЛНУВАЊА

1 Специјално  
издание

НОВО

2 Мултиме-  
дијални CD-а

САМО ЗА  
14.700 ДЕН